



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 15 мај 1978
Скопје
Број 19 Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 18 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

218.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ број 25/72), а во врска со точка 7 од Одлуката за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ број 19/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ И ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. За цените на учебниците за основното и средното образование се пропишува мерката на непосредна општествена контрола на цените — одредување на највисоко ниво на цените.

2. Постојните цени на учебниците за основното и средното образование во 1978 година можат да се зголемат до 6%.

3. Се овластува Републичкиот завод за цени да го утврдува највисокото ниво на цените на учебниците за основното и средното образование во рамките утврдени со точка 2 од оваа одлука.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука се задолжуваат Работната организација на здружениот труд за учебници „Просветно дело“ — Скопје и организациите на здружениот труд што вршат промет на учебници да извршат попис на залихите на учебниците и разликата во цените да ја внесат на сметка на издавачот на учебници „Просветно дело“ — Скопје, а издавачот да ги издвои средствата од разликата во цените на учебниците од залихата на посебна сметка со намена за финансирање на издавачката дејност на учебници за основно и средно образование.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 23-784/1 Претседател
5 април 1978 година на Извршниот совет,
Скопје Благој Попов, с.р.

219.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ број 25/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОПАН-БУТАН ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО И НА МАЛО

1. Цените за пропан-бутан во прометот на големо и на мало се формираат калкулативно.

2. Организациите на здружениот труд, за покривање на трошоците на прометот за производи од точката 1 на оваа одлука од домашно производство и од увоз, можат да засметуваат маржа и тоа:

а) Вкупна маржа до 10% за сите учесници во прометот на големо и на мало на пропан-бутан, кога продажбата се врши во боци.

б) Во прометот на големо за крупните потрошувачи до 8%.

Маржата од претходниот став, под „а“ и „б“ се засметува на набавната цена на пропан-бутанот.

Како набавна цена, во смисла на оваа одлука, се подразбира фактурната цена зголемена за зависните трошоци.

Како фактурна цена, во смисла на ставот 3 од оваа точка, се подразбира износот засметан во фактурата на добавувачот.

Како зависни трошоци се подразбираат трошоците за натовар и растовар, трошоците за транспортот од складот на добавувачот до складот на купувачот, трошоците на транспортот од складот на купувачот до неговите продавници ако се тие оддалечени повеќе од 10 км., трошоците на осигурувањето на стоката во транспортот, транспортното кабло, кршењето и расипувањето, посебните трошоци за пакување и транспорт на стоки со враќање на амбалажата и трошоците за закупнина на вагон цистерни за пропан-бутан.

3. Трошоците за амортизација, за испитување и одржување на боците, како посебни трошоци во прометот на пропан-бутанот, се додаваат на цената по пресметувањето на маржата.

Трошоците за амортизација не можат да влегуваат во вкупниот приход и неговата распределба, а за нив се води посебна евиденција.

За трошоците од ставот 1 од оваа точка организацијата на здружениот труд утврдува посебен ценовник, што го доставува до Републичкиот завод за цени заради евидентирање.

4. За промет на мало на пропан-бутан, што се врши во посебни полнилници во боци од 1, 2 и 3 кг., може да се засметува на име дополнителни трошоци за полнење 1,80 дин./кг.

5. Не се смета за зголемување на маржата износот на позитивната разлика во цените што ја пресметуваат организациите на здружениот труд како разлика помеѓу постојната продажна цена на производите на залихите и продажната цена на производите од ист вид и квалитет, што се набавени подоцна, ако таа разлика во цената се пресметува и се внесува на посебна сметка за разграничување (сметка од групата 29), која може да се користи за покривање на негативните разлики во цените за други видови производи на залихи.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на формирањето на цените на пропан-бутан во прометот на големо и на мало („Службен весник на СРМ“ број 33/74).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 23-660/1
23 март 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

220.

Врз основа на член 35 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71) и точките 3 и 7 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на личните доходи и другите примања на функционерите во Републиката и на делегатите во Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 1/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ТРОШОЦИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите и мерилата за утврдување и усогласување на личните доходи и надоместоците на одделни трошоци во врска со вршењето на функцијата на функционерите и работниците што ги именува Извршниот совет на републичките органи на управата, републичките организации и стручните служби на Советот (во натамошниот текст: функционерите).

Член 2

Личниот доход на функционерите се утврдува согласно со основите и мерилата утврдени со Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на личните доходи и другите примања на функционерите во Републиката и на делегатите во Собранието на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Спогодба).

Член 3

Функционерите и работниците остваруваат личен доход во месечен износ кој се утврдува на тој начин што основицата што ќе ја утврди Комисијата за следење на применувањето на Спогодбата се зголемува со определените коефициенти утврдени за одделни групи на функции.

Функциите се распоредуваат во четири групи на функции со определени коефициенти и тоа: I група од 3,10 до 3,30; II група од 2,90 до 3,00; III група 2,80 и IV група 2,70.

Распоредувањето на функциите во групи на функции и определени коефициенти се врши со листа на функциите која е составен дел на оваа одлука.

Член 4

Личниот доход според одредбите на член 2 и 3 од оваа одлука се зголемува според годините на работниот стаж, изразен во признаен пензиски стаж, со 0,5% за секоја година по навршените пет години работа до утврдениот со закон работен стаж признат за пензија.

Процентот од став 1 на овој член се зголемува за 0,25% на функционерите — жени што имаат повеќе од 25 години работен стаж.

Член 5

Личните доходи на функционерите се усогласуваат според просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството во Републиката и со просечниот пораст на продуктивноста на трудот во стопанството, врз основа на службените податоци на Републичкиот завод за статистика најмалку еднаш годишно.

Одлука за усогласување на личниот доход од претходниот став донесува Комисијата за кадровски и административни прашања.

Член 6

На функционерите чии личен доход на поранешната функција односно работно место бил поголем од личниот доход што им припаѓа според одредбите на оваа одлука, по правило, им се утврдува личен доход во износот што го имале на поранешната функција односно работно место.

Личниот доход утврден според претходниот став не се зголемува додека не се создадат услови за примена на одредбите на оваа одлука.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на функционерите со над 35 години работен стаж за мажи, односно 30 години за жени, до остварувањето на условите за стекнување право на пензија.

Преземените функционери од Сојузната управа до нивното именување на нова должност имаат право на личен доход во височина на просечниот личен доход што го оствариле во последните 6 месеци.

Член 7

Функционерите имаат право на надместок на трошоци за службено патување во земјата и странство.

Височината на дневницата за службено патување во земјата ја утврдува Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет согласно со одредбата содржана под точка 13 од Спогодбата, а за службено патување во странство дневницата ќе се исплатува во височина од износот утврден со прописите што важат за републичките органи на управата.

Надоместокот на трошоците за превоз ќе се исплатува во височина на износот на цената на возниот билет на користеното превозно средство на јавниот сообраќај на кое функционерот има право на соодветната релација.

Ако при службеното патување се користи сопствено возило, надоместокот се исплатува во височина на цената на превозното средство на јавниот сообраќај за соодветната релација на патувањето.

Правата на користење на одделните средства на јавниот сообраќај (патен, железнички, воздушен и воден) за службените патувања на функционерите ги утврдува Комисијата за кадровски и административни прашања.

Член 8

Функционерите имаат право на надместок на стварните трошоци за селидба од поранешното место на постојано живеење до Скопје и обратно.

Член 9

Функционерите што живеат одвоено од своето семејство, имаат право на надместок за одвоен живот.

Височината на надоместокот од претходниот став ја утврдува Комисијата за кадровски и административни прашања најмногу до 65% од износот на просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството во Републиката во претходната година.

Член 10

Функционерите имаат право на надместок за користење на годишен одмор во износ од 60% од просечниот личен доход на вработените во стопанството во Републиката остварен во претходната година.

Член 11

Во случај на остварување право на пензија функционерите имаат право на надместок во износ на тримесечниот личен доход.

Член 12

Во случај на смрт на функционер, на лицето што го извршило погребот му се исплатува надместок на трошоци за погребот во височина на двомесечен личен доход на умрениот.

Член 13

Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет донесува поединечни решенија за личните доходи и другите надоместоци на трошоците на функционерите и дава објасне- нија во врска со примената на одредбите на оваа одлука.

Член 14

Одредбите на оваа одлука во однос на утврду- вањето и усогласувањето на личните доходи на функционерите се применуваат од 1 јануари 1978 година, а другите одредби од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на оваа од- лука престанува да важи Одлуката за утврдување категории на функции и за височината на личните доходи и другите надоместоци на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат или назна- чуваат во согласност со Извршниот совет („Служ- бен весник на СРМ“, бр. 25/75, 41/75 и 1/76).

Член 16

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалис- тичка Република Македонија“.

Број 23-990/1

24 април 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

ЛИСТА НА ФУНКЦИИ ПО ГРУПИ

Според член 3 од Одлуката

I ГРУПА

Виши советници; секретар на Секретаријатот за односи со странство и Секретаријатот за кадровски прашања на ИС; директор на: Републички хидрометеоролошки завод; Репуб- лички завод за статистика; директор на Ар- хивот на Македонија, 3,30

Директор на Републичка геодетска управа, директор на Републичкиот завод за техничка соработка, директор на Републичкиот завод за јавна управа, директор на Уредот за доку- ментација, директор на Републички завод за цени, потсекретар за државна безбедност, директор на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, мате- ријалното работење и сообраќајот, 3,20

Потсекретар за народна одбрана, секретар на: Советот на истражувачки работи во рудар- ството, Советот за изградба, одржување и ре- конструкција на патиштата, претседател на Советот за иселенички прашања и началник на Бирото за претставки и поплаки на ИС, директор на Републичкиот завод за инфор- матика. 3,10

II ГРУПА

Директор на Центарот за стручно образование на кадри за безбедност и општествена само- заштита, управник на КПД Идризово, потсе- кретар за јавна безбедност во РСВР и пот- секретар во Републички секретаријат за фи- нансии, 3,00

Самостоен советник во ИС, потсекретар во ИС, потсекретар во републички секретаријат, Заводот за општествено планирање и секре- таријат на ИС, директор на Дирекција за ре- публички стоковни резерви, началник на ре- публичка служба за известување и тревоже- ње, секретар на Советот за прашања на оп- штественото уредување и Советот за стопан- ски развој и економска политика, помошник на секретарот за внатрешни работи, народна одбрана и финансии, заменик на секретар на секретаријат, заменик на директор на: Завод за статистика, Хидрометеоролошки завод, Ре- публички завод за техничка соработка, Ре- публички завод за цени, за јавна управа, на Републичка геодетска управа, на Архивот на Македонија, на Уредот за документација, пот- претседател на Советот за иселенички пра- шања на ИС и секретаријати на ИС. 2,90

III ГРУПА

Помошник на републички секретар, помошник на директорот на републичкиот завод за оп- штествено планирање, помошник на секрета- рот на Извршниот совет, главен републички инспектор, началник на управа за вегеринар- на служба, помошник на претседател на ре- публички комитет и на република комисија и помошник на самостојна стручна служба (секретаријат, завод, управа, совет, дирекција, уред, архив и др.) и управник на ВП дом Тетово. 2,80

IV ГРУПА

Советник во Извршниот совет, на републич- ки секретар, на потпретседател на републич- ки комитет и комисија и на самостојна струч- на служба (секретаријат, завод, управа, совет, дирекција, уред, архив и др.). 2,70

221.

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76), Извршниот совет на Собранието на Соција- листичка Република Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК- ЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕ- ПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Републичкиот штаб за цивилна заштита на Милан Талевски, поради одење во пензија.

II. За член на Републичкиот штаб за цивилна заштита се именува

Евзи Мемети, заменик на републичкиот секре- тар за внатрешни работи.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-455/1

23 февруари 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

222.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за републиката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), а во врска со член 31 и член 33 од Законот за филмот „Службен весник на СРМ“ бр. 44/75, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ

I. Се утврдува престанување на функцијата претседател и членови на Републиката комисија за преглед на филмови, поради истек на мандатот на:

а) претседател Томе Момировски

б) членови: Тошо Поповски, Ферит Вељан, Јоле Трајковски, Живко Чинго, Кирил Ценевики, д-р Коста Балабанов, Јован Павловски, д-р Сејфедин Сулејмани, Иљами Емин, Бранко Ставрев, Илинка Петрушевска, Колев Перо, Љупчо Киковски, Владо Чучков, Ѓорѓи Делчев, Ристо Куфаловски, Милка Божикова.

II. За претседател и членови на Републиката комисија за преглед на филмови се именуваат:

а) за претседател

Томе Момировски, претседател на Културно-просветната заедница на Македонија

б) за членови

1. Менде Ивановски, академски сликар, сценограф во Телевизија Скопје,

2. Томе Арсовски, писател,

3. Димитрие Османли, доцент на Факултетот за музичка и драмска уметност,

4. Фимчо Муратовски, диригент,

5. Ферит Вељан, помошник на републичкиот секретар за образование и наука,

6. д-р Ѓорѓи Делчев, професор,

7. Ѓорѓи Василевски, филмски критичар,

8. д-р Сејфедин Сулејмани, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ,

9. Милка Божикова, советник на Републичкиот секретар за култура,

10. Илинка Петрушевска, стручен соработник во Кинотеката на СРМ,

11. Иљами Емин, директор на Театарот на народностите во Скопје,

12. Димитар Герасимовски, директор на Центарот за идеолошко марксистичко образование и студии при ЦК СКМ,

13. Зоран Вангелов, уредник во РТВ Скопје,

14. д-р Ѓорѓи Сталев, професор на Филолошки факултет во Скопје и

15. Љупчо Киковски, хемиски техничар во Индустријата за стакло и стаклена волна во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-456/1
23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с .р.

223.

Врз основа на член 45 од Законот за архивската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Архивот на Македонија, поради истек на мандатот на Томо Томовски и Исхан Камили.

II. За членови на Советот на Архивот на Македонија се именуваат:

1. Спирко Спирковски, член на Секретаријатот на Републиката конференција на ССРМ,

2. Славе Поповски, член на Претседателството на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ за Македонија и

3. Мети Крлиу, претседател на Управниот одбор на Фондот за мемоари, хроники, публикации и уметнички остварувања на теми од НОВ и ревија при РО на СЗБ од НОВ за Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-457/1
23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с .р.

224.

Врз основа на член 17 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Македонскиот народен театар во Скопје, поради истек на мандатот на Каменчо Ѓоргов, Михаил Ренцов и Емине Адеми.

II. За членови на Советот на Македонскиот народен театар во Скопје се именуваат:

1. Станоевски Благоја, член на Секретаријатот на Претседателството на РК на ССРМ,

2. Драгослав Ортаков, професор на Високата музичка школа во Скопје и

3. Атанас Вангелов, асистент на Филолошкиот факултет во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-458/1
23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с .р.

225.

Врз основа на член 17 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Македонската филхармонија, поради истек на мандатот на

Жамила Колономос,

Тома Пулејков,

Нада Димитрова.

II. За членови на Советот на Македонската филхармонија се именуваат:

1. Благоја Чоневски, судија на Окружниот суд во Скопје,

2. Славчо Марковски, професор по музичко воспитување во Гимназијата „Георги Димитров“,

3. Фиданчо Стоев, дипл. правник шеф на Кабинетот на претседателот на Претседателството на СР Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-459/1

23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

226.

Врз основа на член 17 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“, поради истек на мандатот на Митре Марковски и Перо Јовчев.

II. За членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“, се именуваат:

1. Ристо Шанев, советник на секретарот на Секретаријатот за односи со странство на Извршниот совет на Собранието на СРМ,

2. Александар Костовски, директор на Домот на културата во Тетово,

3. Методија Владичевски, претседател на КУД „Глигор Прличев“ — Горче Петров.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-460/1

23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

227.

Врз основа на член 22 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Историскиот музеј на Македонија, поради истек на мандатот на: Јашар Ибрахими, д-р Растислав Терзиевски и Данчо Коложеговски.

II. За членови на Советот на Историскиот музеј на Македонија се именуваат:

1. Васко Караца, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија,

2. Јанко Тодоровски, општествено-политички работник при РК на ССРМ,

3. Иван Тошевски, директор на Уредот за документација на Извршниот совет на Собранието на СРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-461/1

23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

228.

Врз основа на член 22 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Археолошкиот музеј на Македонија поради истек на мандатот на: Абдулхак Сали, Наум Шурбановски и Спирко Спирковски.

II. За членови на Советот на Археолошкиот музеј на Македонија се именуваат:

1. Мицко Мицев, заменик на секретарот на Заедницата на научните дејности,

2. Борче Атанасовски, судија на Окружниот суд во Скопје,

3. Коста Кепевски, археолог во Народниот музеј во Прилеп.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-462/1

23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

229.

Врз основа на член 22 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Етнолошкиот музеј на Македонија, поради истек на мандатот на: Драган Кузмановски, м-р Бистрица Миркулоска — Крањец, д-р Александар Матковски.

II. За членови на Советот на Етнолошкиот музеј на Македонија се именуваат:

1. м-р Киро Танчевски, секретар на Заедницата на културата во Битола,

2. д-р Александар Стојановски, научен советник во Институтот за национална историја и

3. д-р Јован Трифуновски, професор на Географскиот факултет во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-463/1
23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

230.

Врз основа на член 22 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДНОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Природнонаучниот музеј на Македонија, поради истек на мандатот на: Трајче Стојковски, Милица Кранго и Ристо Шулевски.

II. За членови на Советот на Природнонаучниот музеј на Македонија се именуваат:

1. Улкер Селими, наставник во Основното училиште „Тефејус“ во Скопје,

2. м-р Биљана Караман, асистент на Биолошкиот факултет во Скопје, и

3. Иван Чадо, хидробиолог во Хидробиолошкиот завод во Охрид.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-464/1
23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

231.

Врз основа на член 57 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, поради истек на мандатот на: Димитар Алексов, Јорго Хаџистерџо и Ристо Групче.

II. За членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата се именуваат:

1. Томо Томовски, редовен професор на Филозофско-историскиот факултет во Скопје,

2. Ѓорѓи Лумбуровски, секретар на Општинската конференција на ССРМ Битола,

3. Митре Инадевски, член на Претседателството на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ за Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-465/1
23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

232.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Советот на Институтот за фолклор, поради истек на мандатот на:

Арсена Деспотовска.

II. За член на Советот на Институтот за фолклор се именува:

Чедомир Стојковски, главен уредник на Весникот „Комунист“ македонско издание.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-466/1
23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

233.

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74 и 42/77), републичкиот секретар за образование и наука пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ РЕГИСТАР НА НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на водењето на Регистарот на научните организации, научните единици и работните заедници на самостојните научни работници (Регистар) и постапката за нивно запишување во Регистарот.

Член 2

Регистарот се води во тврдо поврзана книга. Листовите на Регистарот се нумерирани и прошиени со емственик, чии два краја се потпечатени со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на Регистарот.

Регистарот се оверува на внатрешната страна од задната корица.

Регистарот се води според образецот број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Запишувањата во Регистарот се вршат со темно сино мастило. По секое извршено запишување се повлекува водорамна линија под целиот текст.

На еден лист од Регистарот може да се внесат податоци само за една научна организација, односно научна единица и работна заедница на самостојни научни работници. Кога регистарскиот лист ќе се исполни до крајот, за наредните запишувања се користи нов регистарски лист кој се води под ист регистарски број.

Запишувањето на бришење на научната организација, односно научната единица и работната заедница на самостојни научни работници од Регистарот, се врши на тој начин што со црвено мастило се прецртуваат со една коса линија сите запишувања и на крајот се наведува дека организацијата е избришана од Регистарот и по која основа.

Во случај на погрешно запишување, се врши исправка на тој начин што преку погрешно запишаниот текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува точниот текст. Исправката се врши со црвено мастило.

Секое запишување во Регистарот го потпишува службеното лице што го вршело запишувањето.

Член 4

Запишување во Регистарот на научната организација, односно научната единица и работната заедница на самостојни научни работници се врши врз основа на поднесена писмена пријава според образецот број 2 што е составен дел на овој правилник.

Кон писмената пријава се поднесуваат следните прилози:

- а) акт за основање во заверен препис;
- б) список на поважната опрема која служи за научна работа (машини, апарати, инструменти и слично);
- в) Самоуправната спогодба за здружување на трудот и Статутот.

Доколку до денот на поднесувањето на пријавата статутот не е донесен, статутот се доставува веднаш по неговото донесување.

Член 5

Писмена пријава се поднесува и за секоја измена што доведува до менувањето на статусот на научната организација, односно научната единица или работната заедница на самостојните научни работници.

Запишувањето на настанатите измени по запишувањето врз основа на пријавата се врши во соодветните рубрики од Регистарот. Кон секоја измена се наведува основот за нејзиното запишување во Регистарот.

Член 6

Пријавата за настанатите измени во соодветната научна организација, научна единица и работна заедница на самостојни научни работници се доставува во рок од 15 дена од настанатата измена до Републичкиот секретаријат за образование и наука.

Член 7

Решението за запишување во Регистарот се доставува на соодветната научна организација односно научна единица или работна заедница на самостојни научни работници во рок од 30 дена од запишувањето.

Решението се доставува и до Стопанскиот суд на чие подрачје е седиштето на научната организација, односно научната единица и работната заедница на самостојни научни работници.

Член 8

Решението врз основа на кое, научната организација односно научната единица или работната заедница на самостојните научни работници, се брише од Регистарот поради тоа што по пријава или по службена должност се утврди дека научната организација, научната единица или работната заедница на самостојни научни работници престанала да врши научна дејност или повеќе не ги исполнува условите од Законот за организирање на научните дејности, се евидентира во соодветната рубрика.

Решението за бришење од Регистарот се доставува на организацијата, односно научната единица или работната заедница на самостојни научни работници и до Стопанскиот суд.

Член 9

За секоја научна организација, научна единица и работна заедница на самостојните научни работници што е запишана во Регистарот се формира досие во кое се чуваат пријавите, прилозите и другите документи што се во врска со запишувањето во Регистарот.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 14-344/1
8 февруари 1978 година
Скопје

Републички секретар за образование и наука,
Љупчо Копровски, с. р.

РЕГИСТАР НА НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Образец број 1

Регистарски број _____

Формат 40 × 50 см.

Податоци за научната организација односно научната единица или работната заедница на самостојните научни работници																								
број и датум на пријавата	датум на запишувањето	број и датум на решението за запишување	назив	седиште	општина	статус: организација, единица, работна заедница на самостојни научни работници	вид на научната работа	Број на научни, стручни и други работници						Основач		Износ на средства во н. ден.				забелешка				
								научни советници и редовни професори	виши научни соработници и вонредни професори	научни соработници и доценти	асистенти	стручни советници	виши стручни соработници	стручни соработници	други работници (администрација, библиотека и др.)	назив	седиште	број и датум на актот за основање	вредност на основните средства во употреба		за редовна дејност	фонд за научна работа	број на решението за бришење од Регистарот	потпис на службеното лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Образец бр. 2

Формат 20 × 30 см.

П Р И Ј А В А

за запишување во Регистарот на научните организации

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — СКОПЈЕ

Врз основа на член 12 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74 и 42/77) поднесуваме пријава за запишување во Регистарот на научните организации што се води во Републичкиот секретаријат за образование и наука со следните податоци:

1. Назив на научната организација, научната единица, односно работна заедница на самостојни научни работници _____

2. Седиште _____

3. Општина _____

4. Статус на научна организација, научна единица, односно работна заедница на самостојни научни работници _____

5. Вид на научната дејност што ја врши научната организација, научната единица, односно работната заедница на самостојни научни работници _____

6. Број на научни, стручни и други работници

а) Научни работници во звања:

— научни советници _____

— редовни професори _____

— виши научни соработници _____
 — вонредни професори _____
 — научни соработници _____
 — доценти _____
 — асистенти _____

б) Стручни работници во звања:

— стручни советници _____

— виши стручни соработници _____

— стручни соработници _____

в) Други работници:

— во администрација _____

— во библиотека, лабораторија и сл. _____

— во други служби _____

7. Основач на научната организација:

— назив на основачот _____

— седиште _____

— број и дата на актот за основање _____

8. Средства на научната организација во илјади динари:

— вредност на основните средства во употреба _____

за редовна дејност _____

— Фонд за научна работа _____

Подносител на пријавата,

М. П.

Прилози кон пријавата

1. _____

2. _____

3. _____

Работоводен орган
(директор)

234.

Врз основа на член 29 од Законот за мировните совети („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77), републичкиот секретар за правосудство пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РАБОТАТА НА МИРОВНИТЕ СОВЕТИ

Член 1

Мировните совети водат евиденција за својата работа на начин и по обрасци определени со овој правилник.

Член 2

Мировните совети ја водат следната евиденција:

1. Уписник за барањата за посредување на мировниот совет и за примените тужби од надлежните судови (УМ);
2. Именик;
3. Доставна книга.

Член 3

Во уписникот УМ се заведуваат сите барања за посредување на мировниот совет (барање на едната странка, спогодбено барање на двете странки за посредување на мировниот совет, иницијатива на мировниот совет, барање на орган или организација) и отстапените тужби од надлежните судови (тужби и приватни тужби).

Во уписникот УМ се впишуваат следните податоци:

- датум на приемот на барањето односно тужбата;
- име, презиме и адреса, односно назив на барателот, односно назив на судот кој ја отстапил тужбата;
- име, презиме и адреса на спротивната странка, односно странките во спорот, односно законскиот застапник;
- содржина на предметот на спорот;
- резултатот од посредувањето и датум;
- датум на известување односно доставување;
- датум на архивирање, и
- забелешка.

Уписникот се води по системот на основни броеви (Образец 1).

Член 4

Мировниот совет води именик во кој се впишуваат името и презимето на спротивната странка, односно на една од странките (ако како баратели се јавуваат двете странки), односно на тужениот и број на предметот од уписникот (Образец 2).

Мировните совети кои имаат помал број предмети, не водат именик.

Член 5

Доставната книга се води заради евиденција на доставување на акти надвор од мировниот совет (Образец 3).

Во доставната книга се впишува: адреса на примачот, број на предметот под кој актот се води, вид на актот, датум на извршена достава, потпис на примачот на актот и забелешка.

Член 6

Уписникот УМ се заклучува на крајот на секоја година. Заклучувањето се врши така што по последниот впишан број се става констатација која содржи: датум на заклучувањето, реден број на последното впишување, број на решени предмети (со спогодба или непостигната спогодба), број на предмети по кои постапката не е завршена.

Ако уписникот не се пополни со впишување до крајот на годината, тогаш на наредната страна се става ознака за новата година и се продолжува со впишувања за таа година.

Член 7

Предметите кои се решени се означуваат со заокружување на соодветниот број во уписникот.

Предметите по кои постапката не е завршена во годината во која се заведени, не се заведуваат во уписникот за наредна година.

Член 8

На барањето за поведување постапка пред мировниот совет се става називот на мировниот совет, бројот од уписникот и датум на приемот.

Ако барањето е усно, се составува службена белешка и се заведува како и писменото барање.

Член 9

За денот на посредувањето, мировниот совет странките ги повикува со покана која содржи: назив на мировниот совет, број на предметот, име, презиме и адреса на странките, место, датум и час на посредувањето и соопштение на странките (Образец 4).

Доставницата содржи назив на мировниот совет, број на предметот, име и презиме на примачот, потписи на примачот и доставувачот и датум на приемот (Образец 5).

Член 10

Записниците за посредување на мировниот совет се составуваат во форма пропишана со овој правилник (Образец 6, 7 и 8).

Член 11

Свршените предмети се распоредуваат по години и се архивираат.

Предметите се чуваат 5 години.

Доставната книга се чува 3 години.

Уписникот и именикот се чуваат трајно.

Член 12

Обрасците од број 1—8 претставуваат составен дел на овој правилник.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јуни 1978 година.

Број 0802/676

11 април 1978 година

Скопје

Републички секретар

за правосудство,

д-р Ѓорѓи Ј. Цаца, с. р.

Образец 1

У П И С Н И К за барањата за посредување на мировниот совет и за примените тужби од надлежните судови (УМ)

Основен број	Датум на прием на барањето односно тужбата	Име, презиме и адреса, односно назив на барат. односно на судот	Име, презиме и адреса на спротивната странка, односно на странките во спорот, односно на законскиот застапник	Содржина на предметот на спорот	Резултат од посредувањето и датум	Датум на известување односно доставување	Датум на архивирање	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 см.	2 см.	5 см.	5 см.	5 см.	4 см.	2 см.	2 см.	3 см.

Формат: 29 × 35 см.

Образец 2

И М Е Н И К

Број	Име и презиме на спротивната странка, односно на една од странките (ако како баратели се јавуваат двете странки), односно на тужениот	Број на предметот од уписникот
2 см.	12 см.	2 см.

Формат 16 × 25

Образец 3

ДОСТАВНА КНИГА

Број	Адреса на примачот	Вид на актот	Бр. на предм. под кој актот се води	Датум на извршената достава	Писан на примачот	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7
1 см.	4 см.	3 см.	2 см.	2 см.	3 см.	3 см.

Формат 18 × 25

Образец 4

Мировен совет _____ во Број I _____ / _____
 Месната заедница _____
 Општина _____

П О К А Н А

За _____ за
 (име, презиме и адреса на странката)
 расправање на спорот со _____
 (име, презиме и адреса на спротивната странка)

Посредувањето ќе се одржи во _____ (место)
 на ден _____ со почеток во _____ часот.

Претседател
 на Мировниот совет,

На задната страна од поканата стои:

Соопштение на странките

Постапката пред мировниот совет е доброволна.
 Во постапката пред мировниот совет не се плаќаат такси.

Странките пред мировниот совет можат да склучат спогодба која има правна важност и извршна е како и спогодбата склучена пред редовниот суд.

Образец 5

Мировен совет _____ во Број _____ / _____
 Месната заедница _____
 Општина _____

ДОСТАВНИЦА

Примач _____

Вид на актот што се доставува _____

Потврдувам дека го примив означениот акт на ден _____

Потпис на примачот

Потпис на доставувачот

Образец бр. 6

Назив на мировниот совет

З А П И С Н И К

за постигнување спогодба во граѓанските работи

Составен на ден _____ 19 — година пред
 Мировниот совет _____
 (назив на мировниот совет)

Општина _____
 (назив на општината)

Состав на советот:
 Претседател, _____

Странки во спорот: _____

Членови: _____

Законски застапник: _____

Записничар, _____

Странките ја постигнаа следната

С П О Г О Д Б А

(содржина на спогодбата)

Претседател на
 мировниот совет, _____

Странки: _____

Членови: _____

Законски застапник, _____

Образец бр. 7

Назив на Мировниот совет

З А П И С Н И К

за неуспешно посредување во граѓанските работи

Составен на ден _____ 19 — година пред
 Мировниот совет _____
 (назив на мировниот совет)

Општина _____
 (назив на општината)

Состав на советот
 Претседател, _____

Странки во спорот: _____

Членови: _____

Законски застапници: _____

Записник, _____

Странките не постигнаа спогодба.

Претседател, _____

Членови: _____

Образец бр. 8

Назив на мировниот совет

ЗАПИСНИК
за посредување во кривичните работи

Составен на ден _____ 19____ година пред
Мировниот совет _____
(назив на месната заедница)

Општина _____
(назив на општината)

Состав на советот

Претседател,

Членови:

Странки

Записничар,

Помеѓу странките _____

_____ во кривичната работа по предметот
К. бр. _____/_____ на Општинскиот суд
во _____ постигнато е помирување (од-
носно не е постигнато помирување).

Претседател на

Мировниот совет

Членови:

235.

Врз основа на член 48 точка 2 став 2 и точка
1 став 3 од Законот за евиденција во областа на
трудот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 2/77), репуб-
личкиот секретар за труд пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА СРЕДСТВА И ОБРАСЦИ ЗА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ

Член 1

Во областа на трудот, самоуправните интересни
заедници за вработување водат:

- евиденција за лицата што бараат работа;
- евиденција за потребата од работници;
- евиденција за југословенските граѓани на
привремена работа во странство;
- евиденција за странски државјани и за ли-
цата без државјанство, вработени во СРМ.

Член 2

Евиденцијата за лицата што бараат работа се
води на образецот — ЛКР врз основа на изјава и
јавни исправи кои ги дава лицето што бара вра-
ботување, а се пријавува во самоуправната инте-
ресна заедница за вработување.

Член 3

Евиденција за лицата што бараат вработување
ќе престане да се води за односното лице:

- кога лицето ќе се вработи;
- кога само ќе се одјави;
- во случај на смрт;
- кога е бришано од евиденцијата.

Лицето кое бара вработување се брише од
евиденцијата во следните случаи:

- заради пензионирање;
- заради исполнување на старост од 65 го-
дини (мажи) односно 60 години (жени);
- заради утврдена потполна неспособност за
работа;

— со денот на почетокот на самостојното оба-
вување на дејност со личен труд и средства во соп-
ственост на граѓаните;

— заради преселување на територија на дру-
га самоуправна интересна заедница за вработу-
вање;

— заради нередовно пријавување во самоу-
правната интересна заедница за вработување, во
склад со одредбите од самоуправните општи акти
на истата.

Член 4

Евиденцијата за потребите од работниците се
води со внесувањето на пријавените потреби од
работници по занимање во картотека, врз основа
на:

— пријава за потреба од работник (образец
ППР) — Извештај за засновање на работен однос
(образец ИЗРО) и Извештај за престанок на рабо-
тен однос (образец ИПРО).

Пријавите за извештаите од претходниот став
до самоуправните интересни заедници за вработу-
вање ги доставуваат организациите и работните
луѓе што користат дополнителна работа на други
работници, од став 1 на член 2 од Законот за еви-
денција во областа на трудот („Службен лист на
СФРЈ“ број 2/77 година).

Член 5

Евиденцијата за југословенските граѓани на
привремена работа во странство се води врз основа
на пријавите и извештаите пропишани од Сојуз-
ниот комитет за труд и вработување.

Во евиденцијата од претходниот став покрај
податоците утврдени во член 28 од Законот за
евиденција во областа на трудот се утврдува и по-
датокот за народност.

Пријавите и извештаите од став 1 на овој член
до самоуправните интересни заедници за вработу-
вање ги доставуваат лицата кои се на привремена
работа во странство, односно кои ќе отпатуваат на
привремената работа во странство и организаци-
ите на здружен труд кои упатуваат свои работници
на работа во странство за изведување на инвести-
циони работи, односно во рамките на деловно-
техничката соработка со странство т.е. и извештаи
односно податоци за враќањето на работниците од
привремена работа во странство.

Член 6

Евиденцијата за странски државјани, лица без
државјанство, вработени во СР Македонија се води
во форма на книга.

Евиденцијата од претходниот став се води врз
основа на пријава за странец вработен во СР Ма-
кедонија (образец — ПСВ), пријава за промена на
податоците за вработен странец (образец ПППВС)
и пријава за престанување на работа на странец
(образец ПППС).

Пријавите од став 2 на овој член ги доставу-
ваат организациите и работните луѓе што корист-
ат дополнителна работа на други работници до
самоуправните интересни заедници за вработување.

Член 7

Обрасците за водење на евиденцијата се со-
ставен дел на овој правилник и ќе бидат прилаго-
дени за механографска обработка.

Член 8

Овој правилник влегува во сила 8 дена по
објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-387/1

5 април 1978 година

Скопје

Републички секретар
за труд,
Милан Хорват, с. р.

Образец — ЛКР

ЛИЧЕН КАРТОН НА РАБОТНИКОТ

А. Лична анамнеза

1. Карактеристичен знак _____ (12)
2. Место на постојано живеење _____ (10)
3. Улица _____ бр. _____ (18)
4. Општина _____ (3)
5. Поштенски број _____ (5)
6. 1. Село 2. Град _____ (1)
7. Презиме, татково име и име _____ (24)
8. Пол: 1. Машки 2. Женски _____ (1)
9. Роден: ден _____ месец _____ година _____ (6)
10. Место на раѓање _____, Општина _____
СР—САП _____, Држава _____ (3)
11. Народност _____ (2)
12. Брачна состојба:
 1. Неженет 2. Женет 3. Разведен
 - Немажена Мажена Разведена
 4. Вдовец 5. Друго (1)
 - Вдовица
13. Училишна подготовка _____ (2)
14. Стручно образование _____ (1)
15. Занимање _____ (5)
16. РАБОТНИОТ ОДНОС
ПРЕСТАНАЛ
 - Во својство на 1. Работник 2. Приправник _____ (1)
 17. На ден _____ месец _____ година _____ (6)
 18. Поради _____ (2)
 19. При _____ (7)
 20. Вкупен работен стаж _____ години (2)
 21. Работна способност: 1. Потполна
2. Ограничена
3. Намалена _____ (1)
22. ИНВАЛИДНОСТ: Група _____ (1)
23. Категорија _____ (1)
24. Вид _____ (1)
25. Фактори за отежнато вработување _____ (2)
26. Пријавен: ден _____ месец _____ година _____ (6)
27. Статус на работникот:
 1. Лице кое бара вработување
 2. Стварно невработено лице (1)
28. Основ на статусот на стварно невработеното лице и за промените на тој статус _____ (1)
29. Основна социјална карактеристика на стварно невработеното лице _____ (2)

Б. Социјална анамнеза

30. Број на членови во заедничкото домаќинство _____ (2)
31. Број на вработени членови од заедничкото домаќинство во: Општествен сектор _____ (1)
32. На сопствен имот (земјоделие) _____ (1)
33. Со средства во сопственост на граѓаните _____ (1)
34. Во странство _____ (1)
35. Број на членови кои ги издржува: ТС _____ (1)
36. ШС _____ (1)
37. Големина на земјишен posed во ха на:
 - Работникот _____ (1)
 38. ТС _____ (1)
 39. ШС _____ (1)
 40. ЗД _____ (1)
 41. Просечен месечен катастарски приход:
 - ТС _____ (1)
 42. ШС _____ (1)
 43. ЗД _____ (1)

44. Други приходи по било кој основ:

45. ТС _____ (1)
46. ШС _____ (1)
46. ЗД _____ (1)

В. ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНАТА НЕВРАБОТЕНОСТ

47. Паричен надоместок: 1. 3м 2. 6м 3. 9м _____ (1)
48. Износ дневно _____ дин. _____ (3)
49. Датум на почеток _____ (6)
50. Датум на престанок _____ (6)
51. Продолжен паричен надоместок
 1. 3м 2. 6м 3. 9м 4. 12м 5. 15м 6. 18м
 7. 24м 8. Неограничено (1)
52. Износ дневно _____ динари _____ (3)
53. Датум на почеток _____ (6)
54. Датум на престанок _____ (6)
55. Здравствено осигурување:
 - Датум на почеток _____ (6)
 56. Месечен износ _____ динари _____ (3)
 57. Основ на осигурувањето _____ (1)
 58. Датум на престанок _____ (6)
59. Детски додаток: Број на деца:
 1. 2. 3. 4. 5 и повеќе (1)
60. Вкупен месечен износ _____ динари _____ (3)
61. Датум на почеток _____ (6)
62. Датум на престанок _____ (6)
63. Вкупни месечни приходи (по било кој основ од „Б“ и „В“)
 - ТС _____ дин. ШС _____ дин. ЗД _____ дин. _____ (1)

Г. СПРЕМНОСТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

64. ВРАБОТУВАЊЕ БАРА:

1. Во занимањето, 2. Во занимање од ист ранг, 3. Во занимање од понизок ранг _____ (1)
65. 1. На неопределено време, 2. На определено време, 3. Сезонско _____ (1)
66. 1. М 2.0 3.Р 4.СФРЈ 5.С _____ (1)
67. 1. Прв пат 2. Повторно _____ (1)
68. УПАТЕН НА:
 1. Стручно оспособ. 2. Преквалиф. 3. Основно образование _____ (1)
69. 1. За приучен работник 2. За Ка. работник _____ (1)
70. За занимањето _____ (5)
71. Датум на почеток на обуката _____ (6)
72. Датум на завршеток на обуката _____ (6)
73. Обуката ја завршил: 1. Да 2. Не _____ (1)
74. ВРАБОТЕН: На ден _____ (6)
75. При _____ (7)
76. Во занимањето _____ (5)
77. 1. На неопределено време 2. На определено време 3. Сезонски _____ (1)
78. Во својство на: 1. Работник 2. Приправник _____ (1)
79. 1. Со посредување на СИЗВ 2. Без посредување _____ (1)
80. Бришан од евиденција: На ден _____ (6)
- Поради _____ (2)
82. УЧИЛИШНА ПОДГОТОВКА (да се наведат сите видови завршени училишта) _____
83. Положени стручни испити: _____
84. Завршени курсеви и семинари: _____
85. Самообразование _____
86. Посебни знаења _____
87. РАБОТНА АНАМНЕЗА
 - Досегашно подрачје на работа _____
 - Број на вработувања во последните три години _____
88. ВОЕНА ОБВРСКА: ДА НЕ ОСЛ ОДЛ _____
89. УЧЕСНИК ВО НОВ од _____ до _____ година

Образецот го пополнил — советодател (потпис)

СЕМЕЈНО — СОЦИЈАЛНА АНАМНЕЗА

Ред. број	Сродство	Година на раѓање	Статус занимање	Приватна дејност	Земј. посед ха	Катастар. приходи	Приходи од РО	Пензија	Инвалид. примања	Соц. пом.	Стипенд.	Други примања	Вкупно (7—13)	Здравствена состојба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. А. Работник														
Б. Членови на потесното семејство кои работни кот ги издржува														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8. Збир: 2—7														
В. Членови на поширокото семејство кои работни кот ги издржува														
9.														
10.														
11.														
12. Збир: 9—11														
Г. Други членови од заедничкото домаќинство														
13.														
14.														
15.														
16.														
17. Збир: 13—16														

ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА, КОЈА
ЈА ПРОЦЕНУВА ЛЕКАР: _____

ПСИХИЧКИ ОСОВИНИ ШТО ГИ ПРОЦЕНУВА
ПСИХОЛОГ: _____

ДРУГИ ЗАБЕЛЕШКИ: _____

С Л Е Д Е Њ Е

Поканет (датум)	Се јавил (датум)	На што се однесува поканата	Упатен на работа	
			Вработувањето го	
			Прифатил	Одбил

ДАТУМ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЈАВУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА

(Штембил на подносителот)

Образец — ППР

ПРИЈАВА
ЗА ПОТРЕБА ОД РАБОТНИКСАМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТОРеден број на
Пријавата: 1

I. ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛОТ: 1. _____ (име на организацијата — работодавачот) 2. Матичен број: 8 _____ 3. Шифра на дејноста и гранка: _____ 15 _____ 4. Адреса (место, улица и број): _____ 5. Општина: _____ 19 _____		15. Работно искуство: а) Без работно искуство _____ лица 50 _____ б) До две години _____ лица 53 _____ в) До шест години _____ лица 55 _____	
II. ПОДАТОЦИ ЗА ПОТРЕБАТА ОД РАБОТНИК 6. Занимање: _____ 22 _____ 7. Број на работници кои се бараат: _____ 27 _____ 8. Од кои: а) Приправници _____ лица 30 _____ б) Инвалиди _____ лица 32 _____ 9. За новоотворени работи _____ лица 33 _____ 10. За упразнети работи _____ лица 36 _____ Вработувањето е на: 11. Неопределено време: а) со полно работно време за _____ лица 39 _____ б) со скратено раб. време за _____ лица 42 _____ 12. Определено време: а) замена и друго за _____ лица 43 _____ б) сезонско за _____ лица 44 _____ 13. Училишна подготовка: _____ 47 _____		16. Пол: Машки — 1 Женски — 2 _____ 57 _____ 17. Потребни особини на работникот: _____ (се наведуваат психофизичките особини) 18. Опис на работите и условите за работа: _____ _____ _____	
14. Стручно образование: — Неквалификуван 1 — Полуквалификуван (приучен) 2 — Квалификуван 3 — Висококвалификуван 4 — Нишо стручно образование 5 — Средно стручно образование 6 — Вишо стручно образование 7 — Високо стручно образование 8 _____ 49 _____		III. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ 19. Услови што ги нуди организацијата за работникот: а) можен просечен месечен личен доход _____ дин. 58 _____ б) Стан се обезбедува: — за семејство или групно 1 — семеен 2 — по договор 3 — стан не се обезбедува 4 _____ 63 _____ в) Други услови: _____ 20. Огласот-конкурсот за оваа потреба ќе биде објавен во: _____ и ќе трае _____ дена од објавувањето.	
IV. ВРАБОТУВАЊЕТО ЌЕ СЕ ИЗВРШИ: 21. Без објавување на оглас- конкурс со: — стипендист 1 — граѓанин кој вложил средства 2 — други случаи утврдени со закон 3 _____ 64 _____			

Датум на приемот на пријавата
_____ 19 _____ година.(Потпис на овластено лице на
Заедницата на вработувањето)

М. п. (Потпис на овластено лице на подносителот)

Број на телефон: _____

М. п.

(Штембил на подносителот)

Образец — ИЗРО

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТОИЗВЕШТАЈ
ЗА ЗАСНОВАН РАБОТЕН ОДНОСРеден број на Пријавата
за потреба од работник 1Дата на поднесувањето на Пријавата —
19 — год.

I. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ: 1. _____ (Име на организацијата -- работодавачот) 2. Матичен број: 8 _____ 3. Шифра на дејноста и гранка: 15 _____ 4. Адреса (место, улица и број) _____ 5. Општина: _____ 19 _____	III. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОТРЕБАТА: 13. Вработувањето е извршено по основ на оглас — конкурс со: а) невработен работник б) работник кој е во работен однос 34 _____ 14. Работникот е вработен: а) по приоритет б) без приоритет 35 _____ 15. Претходно место на постојано живеалиште на вработениот е: Општина: _____ 36 _____ СР-САП: _____
II. ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИОТ РАБОТНИК: 6. _____ (Презиме и име) 7. Пол: 1 м. 2 ж. 22 _____ 8. Роден: ден — месец — година _____ 9. Народност: _____ 23 _____ 10. Занимање: _____ 25 _____	16. Вработувањето е извршено без објавување оглас — конкурс по основ на: — стипендирање 1 — вложување средства 2 — други случаи утврдени со закон 3 39 _____ IV. РАБОТНИОТ ОДНОС Е ЗАСНОВАН: 17. За: — Новоотворени работи 1 — Упразнети работи 2 40 _____
11. Стручно образование: — Неквалификуван 1 — Полуквалификуван (приучен) 2 — Квалификуван 3 — Висококвалификуван 4 — Нишо стручно образование 5 — Средно стручно образование 6 — Вишо стручно образование 7 — Високо стручно образование 8 30 _____	18. Како: — работник 1 — приправник 2 — инвалид 3 41 _____ 19. На време: — Не определено: а) со полно работно време 1 б) со скратено раб. време 2 — Определено: а) замена и друго 3 б) сезонско 4 42 _____
12. Постојано живеалиште: Место: _____ Општина: _____ СР-САП: _____ 31 _____	20. Работниот однос е заснован на: ден — месец — година _____ 43 _____

Датум на приемот на
Пријавата — 19 —
година.(Потпис на овластено
лице на подносителот)
Број на телефон: _____

М. п.

(Потпис на овластено
лице на Заедницата на
вработувањето)

М. п.

(Штембил на подносителот)

Образец — ППРО

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТОПРИЈАВА
ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС

I. ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛОТ:	
1. _____ (Име на подносителот)	
2. Матичен број: _____	1 _____
3. Шифра на дејноста и гранка: _____	8 _____
4. Адреса (место, улица и број): _____	
5. Општина: _____	12 _____
II. ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТНИКОТ:	
6. Презиме и име: _____	
7. Пол: 1 м. 2 ж.	15 _____
8. Роден: ден _____ месец _____ година _____	16 _____
9. Народност: _____	22 _____
10. Занимање: _____	24 _____
11. Стручно образование:	
— Неквалификуван 1	
— Полуквалификуван (приучен) 2	
— Квалификуван 3	
— Висококвалификуван 4	
— Нижо стручно образование 5	
— Средно стручно образование 6	
— Вишо стручно образование 7	
— Високо стручно образование 8	29 _____
12. Постојано живеалиште:	
— Место: _____ Општина: _____	
— СР-САП: _____	30 _____
13. Работниот однос бил заснован на:	
— Неопределено време:	
а) со полно работно време 1	
б) со скратено раб. време 2	
— Определено време:	
а) замена и друго 3	
б) сезонско 4	33 _____
14. Престанок на работниот однос:	
ден _____ месец _____ година _____	34 _____
15. Основ за престанок на работниот однос:	40 _____

Датум на приемот на Пријавата

М. п.

(Потпис на овластено лице на подносителот)

_____ 19 _____ година.

Број на телефон: _____

(Потпис на овластено лице на Заедницата на
вработувањето)

М. п.

(Штембил на подносителот)

Образец — ПСВ

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТОПРИЈАВА
ЗА СТРАНЕЦ ВРАБОТЕН ВО СР МАКЕДОНИЈА

I. ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛОТ:

1. _____ 3. Шифра на дејноста и гранката _____
(Име на организацијата — работодавачот)
2. Адреса: _____ 4. Матичен број: _____
(Место)
- Улица _____ број _____ 5. Општина _____

II. ПОДАТОЦИ ЗА СТРАНЕЦОТ:

6. Презиме (татково име) и име _____
7. Пол: 1. Машки 2. Женски
8. Роден: ден _____ месец _____ година _____
9. Место и држава на раѓањето _____
10. Државјанство _____
11. Брачна состојба:
- | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| 1. Неженет
Немажена | 2. Женет
Мажена | 3. Разведен
Разведена | 4. Вдовец
Вдовица | 5. Друго |
|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------|
12. Училишна подготовка _____
13. Занимање (специјалност) _____
14. Датум на доаѓање во СФРЈ _____ 19____ година
15. Држава од која дошол _____
16. Дали е пријавен во заедницата на вработувањето 1. ДА 2. Не
17. Дали се вработил како:
- а) Странец ангажиран од ОЗТ
 - б) Странец кој дошол да се вработи во СФРЈ
 - в) Странец кој ужива политички азил
 - г) Странец роден на територијата на СФРЈ
 - д) Член на семејство на лица вработени во странски дипломатски или конзуларни претставништва во СФРЈ
 - и) Друго
18. Странецот има одобрение за:
- 1. Привремен престој во СФРЈ
 - 2. Постојанен престој во СФРЈ
19. Работниот однос е заснован на:
- 1. Определено време
 - 2. Неопределено време
20. Датум на засновање работен однос _____ 19____ година
21. Адреса на најблискиот роднина на странецот:
- а) во СФРЈ: _____
- (Презиме и име) _____ Адреса _____
22. Адреса на живеење на странец во СФР Југославија:
- Место _____, ул. _____
- број _____, Општина _____

(Потпис на овластено лице на
подносителот на Пријавата)

Број на телефон: _____

(м. п.)

(Датум на приемот на Пријавата)

(Потпис на овластено лице на
заедницата на вработувањето)

(м. п.)

(Штембил на подносителот)

Образец — ППВС

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТОПРИЈАВА
ЗА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ НА ВРАБОТЕН СТРАНЕЦ

I. ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛОТ:

1. _____
(Име на организацијата — работодавачот)
2. Адреса _____
Улица _____ број _____
3. Шифра на дејноста и гранката: _____
4. Матичен број: _____
5. Општина _____

II. ПОДАТОЦИ ЗА СТРАНЕЦОТ:

6. Презиме (татково име) и име _____
7. Роден: ден _____ месец _____ година _____
8. Државјанство _____
9. Брачна состојба:
- | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| 1. Неженет
Немажена | 2. Женет
Мажена | 3. Разведен
Разведена | 4. Вдовец
Вдовица | 5. Друго |
|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------|
10. Училишна подготовка _____
11. Занимање (специјалност) _____
12. Дали се вработил како:
- а) Странец ангажиран од ОЗТ
 - б) Странец кој дошол да се вработи во СФРЈ
 - в) Странец кој ужива политички азил
 - г) Странец роден на територијата на СФРЈ
 - д) Член на семејство на лица вработени во странски дипломатски или конзуларни претставништва во СФРЈ
 - ѓ) Друго
13. Странецот има одобрение за:
- 1. Привремен престој во СФРЈ
 - 2. Постојанен престој во СФРЈ
14. Работниот однос е заснован на:
- 1. Определено време
 - 2. Неопределено време
15. Адреса на живеење на странецот во СФР Југославија:
- Место _____, ул. _____
- број _____, Општина _____

(Потпис на овластено лице на
подносителот на Пријавата)

Број на телефон: _____

(м. п.)

(Датум на приемот на Пријавата)

(Потпис на овластено лице на
заедницата на вработувањето)

(м. п.)

(Штембил на подносителот)

Образец — ППРС

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТОПРИЈАВА
ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС НА ВРАБОТЕН СТРАНЕЦ ВО СР
МАКЕДОНИЈА

I. ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛОТ:

1. _____
(Име на организацијата — работодавачот)

3. Шифра на дејноста и гранката: _____

2. Адреса _____
(Место)

4. Матичен број: _____

Улица _____ бр. _____

5. Општина _____

II. ПОДАТОЦИ ЗА СТРАНЕЦОТ:

6. Презиме (татково име) и име _____

7. Работниот однос престанал на ден _____ месец _____ година _____

8. Основ по кој престанал работниот однос _____

(Потпис на овластено лице на
подносителот на Пријавата)

Број на телефон: _____

(м. п.)

(Датум на приемот на Пријавата)

(Потпис на овластено лице на
заедницата на вработувањето)

(м. п.)

236.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани (пречистен текст „Службен весник на СРМ“ бр. 39/77 година), Комитетот за туризам и угостителство, во согласност со републичкиот секретар за труд, а по претходно добиено мислење од Стопанската комора на Македонија, пропишува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ ЗА ПРОВЕРУ-
ВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ВР-
ШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО САМОС-
ТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТ-
ВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ И СОСТАВОТ НА
КОМИСИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува програмата и начинот за проверување на стручната оспособеност за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани како и составот на комисијата.

Член 2

Програмата за проверување на стручната оспособеност за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани се состои од стручно-практичен дел и стручно-теоретски дел.

Програмата од став 1 на овој член е составен дел на правилникот.

Член 3

Стручната оспособеност ја проверува комисија според програмата.

Комисијата за проверување на стручната оспособеност ја сочинуваат: претседател и два члена. За практичниот дел од програмата се именуваат соодветен број проверувачи.

На претседателот, членовите и проверувачите им се определуваат заменици.

Претседателот и членовите на комисијата, односно нивните заменици, треба да имаат завршено високо образование со насока што овозможува да бидат проверувачи по стручно-теоретскиот дел на програмата.

Проверувачите по стручно практичниот дел, односно нивните заменици, треба да се стручни наставници од угостителските училишта или висококвалификувани угостителски работници од организациите на здружен труд што вршат угостителска дејност.

Членовите на комисијата и проверувачите ги именува Комитетот за туризам и угостителство.

Член 4

Комисијата одлучува на седница.

Седницата ја свикува и со неа раководи претседателот односно неговиот заменик.

Комисијата полноважно одлучува ако се присутни сите нејзини членови. Кога некој член на

Комисијата е спречен да присуствува на седницата го заменува неговиот заменик.

Одлуката се донесува со мнозинство на гласови.

Член 5

Проверувањето на стручната оспособеност се спроведува во рокови што ги утврдува комисијата.

Член 6

За проверување на стручната оспособеност кандидатите поднесуваат пријава до Комитетот за туризам и угостителство на СРМ — Скопје, преку општинскиот орган на управата надлежен за работите на угостителството и туризмот.

Пријавата ги содржи следните податоци:

- презиме, татково име и име;
- дата и место на раѓањето;
- училиште што го завршил кандидатот;
- место на живеење и адреса.

Со пријавата кандидатот задолжително доставува препис на свидетелството или диплома од завршеното основно образование и доказ за извршената уплата на трошоците за проверување на стручната оспособеност.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите по угостителството и туризмот, пријавата и доказите од став 3 на овој член е должен веднаш да ги достави до Комитетот за туризам и угостителство.

Член 7

Најмалку 15 дена пред утврдениот рок за проверување на оспособеноста, комисијата прави план за спроведување на проверката. Истовремено комисијата ги поканува кандидатите за проверување.

Во поканата се назначува местото и времето за проверување на стручната оспособеност на кандидатот.

Член 8

Проверувањето на стручната оспособеност се врши во средно угостителско училиште или во угостителска организација на здружен труд.

За време на проверката на стручно-практичниот дел кандидатот мора да биде облечен во работна облека што одговара на соодветното занимање.

Член 9

Проверувањето се врши преку изработка на практична работа од кандидатот со писмено образложение.

За практична работа на кандидатот му се дава да изработи една или повеќе задачи од угостителска дејност.

Практичната задача треба да биде така поставена за да може да се проверат знаењата и вештините на кандидатот од областа на готварството и послужувањето.

Со давањето на практичната задача комисијата го определува и времето за кое треба да се изработи.

Член 10

По добивањето на практичната задача кандидатот прави писмено образложение кое содржи:

- список на материјали — сировини, алат и други средства, и
- економско образложение (калкулација).

Писменото образложение кандидатот го изработува под непосреден надзор на комисијата за времето што таа ќе го определи, а кое не може да биде пократко од еден час.

По завршувањето на писменото образложение, кандидатот пристапува кон изработка на практичната задача.

Член 11

Писменото образложение со извршената практична задача ги проверува комисијата во присуство на кандидатот.

По барање на комисијата кандидатот дава и усно образложение за начинот на изработката на практичната задача, употребениот материјал и сл.

По претходно мислење на проверувачот од стручно-практичниот дел, комисијата ја оценува работата и одлучува дали кандидатот го положил или не го положил стручно-практичниот дел од проверувањето.

Кандидатот кој не го положил стручно-практичниот дел се упатува на повторно проверување.

Член 12

Кандидатот кој го положил стручно-практичниот дел го полага стручно-теоретскиот дел.

Стручно-теоретскиот дел се проверува писмено и усно.

Член 13

Успехот на кандидатот по стручно-практичниот дел и по секој предмет од стручно-теоретскиот дел се оценува со „положил“ или „не положил“.

Член 14

Неположените предмети од стручно-теоретскиот дел кандидатот може да ги полага во наредниот испитен рок.

На повторното проверување од стручно-практичниот дел или стручно-теоретскиот дел, кандидатот не може да се јави порано од 30 дена од денот на претходното проверување.

На повторното проверување кандидатот може да се јави неограничен број пати.

Кандидатот кој го положил стручно-практичниот дел, а не положил еден или повеќе предмети од стручно-теоретскиот дел и не се јавил на проверување повеќе од една година, од денот на последното проверување, повторно врши проверување и од стручно-практичниот дел.

Член 15

За текот на проверката се води записник за секој кандидатот одделно кој го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата.

Записникот, пријавата и другите прилози на кандидатот се чуваат во Комитетот за туризам и угостителство.

Член 16

На кандидатот што положил, комисијата му издава уверение како доказ дека се здобил со стручна оспособеност за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани.

За издаденото уверение се води регистар.

Член 17

Трошоците за проверувањето на стручната оспособеност за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани, паѓаат на товар на кандидатот, а се утврдуваат со посебен акт.

Член 18

Лицето што се здобило со стручна оспособеност, по пат на проверување на знаењето пред соодветна комисија надвор од СР Македонија, се смета дека се здобило со стручна оспособеност според одредбите на овој правилник, ако програмата по која е извршено проверувањето е еднаква со програмата што е составен дел на овој правилник.

Доколку програмата не е еднаква лицето од претходниот став ќе се проверува делумно или целосно според оваа програма.

Оценка од став 1 и 2 на овој член дава комисијата за проверување на стручната оспособеност за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани.

Член 19

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за програмата, начинот и постапката за проверување на стручна-

та оспособеност за вршење угостителска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓани („Службен весник на СРМ“ бр. 27/74).

Член 20

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-80
1 март 1978 година
Скопје

Претседател
на Комитетот за туризам и
угостителство,
инж. Никола Горичан, с. р.

ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ

I. СТРУЧНО — ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

1. Готварство

1. 1. Основни начини за приготвување на јадења:
 - варени, динствувани, печени, печени на скара и пржени во тава, печени на жар;
 - приготвување јадења од длабоко замрзнати прехранбени артикли (намирници).
1. 2. Приготвување на едноставни јадења:
 - ладни јадења и предјадења;
 - топли предјадења;
 - супи и чорби;
 - месни јадења (готови и по порачка);
 - безмесни јадења;
 - приготвување колбаси и други производи на скара.
1. 3. Салати:
 - приготвување на салати од компир, патлиџани, пиперки, зелка, краставици и сл.
1. 4. Топли напитки и појадок:
 - видови на кафе, начин на готвење (турско, експресно и филтер кафе);
 - видови на чаеви (руски, липов, камилица и др.);
 - млеко, бело кафе, какао;
 - појадок (приготвување и послужување на југословенски појадок).

2. Послужување

2. 1. Мебел и неговото разместување, чаршафи, порцелан, стакло, метални садови, прибор и мал инвентар.
2. 2. Распоредување и поставување на маси и столови:
 - поставување на маси и столови;
 - слагање на маси по завршувањето на работењето.
2. 3. Бришење (полирање) на приборот за јадење и пиење:
 - правилно бришење (полирање) на приборот за јадење, чиниите и чашите.
2. 4. Поставување на мала маса со инвентар:
 - поставување на пепелници, соларници, вазни со цвеќе и сл.
2. 5. Послужување:
 - послужување на супи, ладни и топли предјадења, риба, месени јадења, варива, салати, колачи, компоти и сл.
2. 6. Однесување на употребените садови (десервирање):
 - однесување на употребените садови и приборот од масите и уредување на масите за пречек на нови гости.

2. 7. Ценовник на пијалаци:
 - правилно пишување, содржина, изглед, поставување.
2. 8. Инвентар и опрема:
 - видови на точилници и разладни уреди;
 - видови на чаши и нивната намена;
 - видови на маси и столови;
 - ретропулт — шанк;
 - останат ситен инвентар;
 - простории, опрема, уреди и инвентар во кујните.
2. 9. Листа на јадења и винска карта:
 - правилно пишување, содржина, изглед, истакнување;
 - мени.

II. СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

1. Прописи за угостителската дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани и други прописи од областа на угостителството:

1. 1. Угостителски дуќани на самостојните угостители;
1. 2. Видови на угостителски дуќани;
1. 3. Предмет на работење на угостителскиот дуќан;
1. 4. Основање на угостителскиот дуќан (услови, запишување во регистарот и др.);
1. 5. Стручна спрема, односно стручна оспособеност за вршење угостителска дејност;
1. 6. Минимални технички услови за изградба, уредување и опремување на угостителските дуќани;
1. 7. Водење на угостителскиот дуќан преку работородител;
1. 8. Основање на заеднички угостителски дуќани (регулирање на меѓусебните односи);
1. 9. Престанување на дејноста на угостителскиот дуќан;
1. 10. Деловна соработка на самостојниот угостител со ОЗТ и општествените организации;
1. 11. Договорни организации на здружениот труд и самостојните угостители;
1. 12. Користење на дополнителен труд на други лица;
1. 13. Вршење на услуги за сместување и исхрана од страна на домаќинствата;
1. 14. Надзор и управни мерки;
1. 15. Категоризација на угостителските објекти за сместување;
1. 16. Основање на камп-дуќан од страна на самостојните угостители;
1. 18. Деловни книги, евиденција и евиденција на работењето, статистички извештај и сл.;
1. 19. Нормативи во угостителството, калкулации и сл.

2. Познавање на основните животни намирници во угостителството:

2. 1. Месо, месни производи, риби и рибни производи:
 - хемиски состав и структура на месото, видови, санитарна контрола, преработка на месото, сувомеснати производи;
 - млеко и млечни производи (хемиски состав, видови, пастеризација);
 - брашно и производи од брашно;
 - овошје и зеленчук;
 - зачини и сл.
2. 2. Алкохолни пијалаци:
 - видови на алкохолни пијалаци — температура на одделни пијалаци, точење, издавање и послужување;
 - видови вина (бели, црни и розови);
 - ладење на вина, точење, издавање и послужување;

- правење (мешање) на разни пијалаци;
 - видови на пива, температури, начин на чување и рок на траење, точење, издавање и послужување на пиво;
 - видови на слатки, горки и специјални ликери, рок на траење, чување, температура. Точење, издавање и послужување.
2. 3. Безалкохолни пијалаци и овошни сокови:
- природни и индустриски (начин на производство, состав и особини);
 - минерални води и сода-вода;
 - видови, начин на чување и рок на траење;
 - точење, издавање и послужување;
 - температура на пијалациите при услужувањето;
 - сортирање на пијалаци (на полици, ладни — комори, витрини и др.

3. Работни односи

3. 1. Засновање на работен однос (услови, постапка, надлежни органи);
3. 2. Работно време (полно, скратено, продолжено, распоред на работното време);
3. 3. Права, обврски и одговорности на работниците во работен однос (дисциплински казни);
3. 4. Одмори и отсуства;
3. 5. Посебна заштита на работникот — жената, младинците и инвалидите;
3. 6. Личен доход и придонеси (гарантиран личен доход);
3. 7. Колективни договори (содржина);
3. 8. Договор за работа;
3. 9. Престанување на работниот однос (основи и начин);
3. 10. Заштита на правата на работниците;
3. 11. Работна книшка.

4. Математика

4. 1. Основни сметковни операции со цели и децимални броеви;
4. 2. Процентни сметки, калкулации во угостителството;
4. 3. Валути на најпознатите европски и други држави.

5. Хигиена и хигиено-техничка заштита при работата

5. 1. Поим за хигиена и нејзините основни правила;
5. 2. Лична хигиена на угостителските работници;
5. 3. Лична хигиена на вработениот персонал;
5. 4. Уредување на работните простории:
- проветрување, осветлување и затоплување;
 - микроклиматските услови во угостителските објекти и нивното влијание на здравјето на работниците и на гостите;
 - перење, пеглање и замена на постелнината во објектите за сместување на гости;
 - подготвување на собите за пречек на гости;
 - уредување на санитарниот јазел (мијалници, бањи, ВЦ и сл.);
5. 5. Прва помош при несрекен случај (крварење, прелом на коски, потрес на мозокот и сл.);
5. 6. Сандаче за прва помош (содржина, употреба);
5. 7. Професионални повреди и труење:
- заштитни средства (работна облека, обувки и др.);
 - јагленмоноксид и јаглендиоксид;
 - укажување на прва помош.
5. 8. Техничка заштита:
- сигурно и безопасно движење при работата;
 - обезбедување од пожар и експлозии;
 - одржување на апарати и уреди;
 - постапка при избувнување на пожар (употреба на апаратите за гаснење на пожар и други средства).

237.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија оценувајќи ја уставноста и законитоста на алинејата 1 на ставот 1 од член 3 од Одлуката за утврдување на основниците за пресметување и уплатување на придонес за здравствено осигурување на осигурениците за кои со закон не се утврдени основниците, донесена од Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 11/77), на јавната расправа одржана на 15 март 1978 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Службата за општествено книговодство-експозитура Берово за оценување уставноста и законитоста на алинејата 1 на ставот 1 од член 3 од Одлуката за утврдување на основниците за пресметување и уплатување на придонес за здравствено осигурување на осигурениците за кои со закон не се утврдени основниците, донесена од Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 11/77).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Службата за општествено книговодство-експозитура Берово му поднесе предлог на Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на алинејата 1 на ставот 1 од член 3 од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, на осигурениците на кои им се утврдува основницата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување на начин определен со оспорената одредба, им се пресметувал повеќе придонес отколку на осигурениците на кои основницата им е утврдена со закон, што не било во согласност со Уставот. Според наводите во предлогот како најниска стапка на данокот на личен доход од вршење на самостојна дејност во вид на занимање за подрачјето на Општината Берово со која се утврдува и основницата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување е стапката од 17⁰/₀.

Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на Македонија во одговорот на наводите содржани во предлогот истакна дека е во прашање погрешна примена на оспорената одредба од страна на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување во Берово, а како последица на тоа се утврдуваат и повисоки основници за пресметување и уплатување на придонесот за здравствено осигурување на оваа категорија осигуреници. При тоа укажува дека најниската стапка на данокот на подрачјето на Општината Берово изнесува 1⁰/₀, а не 17⁰/₀ како што е наведено во предлогот.

4. На јавната расправа Судот утврди дека, според ставот 1 од член 3 од Одлуката за утврдување на основниците за пресметување на придонес за здравствено осигурување на осигурениците за кои со закон не се утврдени основниците, е предвидено основниците за пресметување и утврдување на придонес за здравствено осигурување на осигурениците кои со личен труд вршат самостојна дејност во вид на занимање, а на кои основниците на придонесот за здравствено осигурување не им се утврдени со закон, им се утврдуваат основници во нето паушален износ за 1977 година, а според алинејата 1 од овој став, на самостојните занаетчи, самостојните угостители и превозниците во јавниот патен сообраќај за основница им се зема утврдениот паушален износ на данокот од самостојно вршење на занаетчиска, угостителска односно превозничка дејност помножен со бројот колку што изнесува најниската стапка на данокот од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиска, угостителска односно превозничка дејност за тековната година. Од друга страна, според членот 7 од истата одлука,

основиците утврдени на овој начин не можат да бидат помали од износот на минималниот личен доход утврден со закон за годината за која се пресметува придонесот. Најниската стапка на данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што се обложува и плаќа според остварен доход на даночната основица, односно за дел од даночната основица што е до висина до просечните лични доходи во општествениот сектор во стопанството во општината реализирани во годината која и предходи на годината за која се врши облог, според Одлуката за општинските даноци на граѓаните на Општина Берово, за 1977 година изнесува 1%.

Според мислењето на Судот на самостојните занаетчији, на самостојните угостители и превозниците во јавниот патен сообраќај, на кои основиците за придонес за здравствено осигурување не им се утврдени со закон, им се утврдуваат основици во нето паушален износ за 1977 година на тој начин што утврдениот паушален износ на данокот од самостојно вршење на занаетчиска, угостителска односно превозничка дејност се множи со бројот на најниската стапка на данокот од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиска, угостителска односно превозничка дејност за тековната година, односно во конкретниов случај за Општината Берово со бројот 1.

Од изложеното произлегува дека алинејата 1 на ставот 1 на член 3 од Одлуката за утврдување на основиците за пресметување и уплатување придонес за здравствено осигурување на осигурениците за кои со закон не се утврдени основиците е во согласност со уставното начело за еднаквоста на граѓаните содржано во алинејата 9 од ставот 1 на делот II од Уставот на СР Македонија.

Со оглед на тоа што на оваа категорија осигуреници основиците за здравствено осигурување се пресметувани и утврдувани според стапката од 17%, а не според стапка од 1% како најниска стапка на данокот од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиска, угостителска и превозничка дејност на подрачјето на Општината Берово, Судот смета дека е во прашање погрешна примена на оспорената одредба од одлуката.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 149/77
15 март 1978 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека, во текстот на Тарифата која е составен дел на Одлуката за определување висината на таксата за уверението на здравствената состојба на животните и за висината на надоместите за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 4/78, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ТАРИФАТА ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСАТА ЗА УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ И ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ ПРЕГЛЕДИ

Во точка I, потточка 4 наместо зборот „над“ треба да стои зборот „под“.

Во точка IV, потточка 1, под а) наместо зборот „копирни“ треба да стои зборот „копитари“.

Во точка IV, потточка 4, наместо бројот „0,80“, треба да стои бројот „0,08“.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на СРМ“ бр. 14 од 11 април 1978 година објавени се — Оглас на Републичката изборна комисија број 141 и број 142 Листа на кандидати за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и Листа на кандидати за делегати на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, се поткраднале грешки, поради што се дава исправка:

Број 141:

1) Карановски д-р Душко, а треба Карановски д-р Душан;

2) Милиќ Милутин, а треба Маниќ Милутин;

3) Бакалова Марија, а треба Бакаловска инж. Марија, вонреден професор на Технолошкиот факултет, делегација на Технолошкиот факултет; и

4) Хадивасилев д-р Киро, а треба Хадивасилев Киро.

Број 142:

1) Груевски д-р Трајче, а треба Грујоски д-р Трајче.

ОД РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

197.

Во врска со член 48 став 1 точка 3, а врз основа на член 50 став 2 и 3 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 3/78), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 9 мај 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

1. Се распишуваат повторни избори за делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје.

2. Изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита ќе се одржат на 30 јуни 1978 година во делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Републичката заедница.

3. Пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 9 мај 1978 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-293/1
9 мај 1978 година
Скопје

Претседател
Исмаилаки Емурлаи, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТЕТОВО

198.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 7/74), член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74) и член 23 од Статутот на СИЗ на култура, Собранието на самоуправната интересна заедница на културата — Тетово, на седницата одржана на 16. II. 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1978 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите: од доход на стопанството, од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност.

II

Стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата за 1978 година изнесуваат:

- 0,10% од доходот на стопанството;
- 0,10% од личниот доход од работен однос од нестопанска дејност;
- 0,30% од личниот доход од земјоделска дејност и
- 0,50% од личниот доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општината Тетово“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 0801-53/1
16 февруари 1978 година
Тетово

Претседател,
Хавзи Мехмети, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ПРИЛЕП

199.

Врз основа на член 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 23 точка 3 од Статутот на Заедницата на основното образование на Општината Прилеп, Собранието на Заедницата на основното образование на Општината Прилеп, на својата седница, одржана на 16. III. 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Членот 1, алинеја прва на точката 2 се менува и гласи:

„Од самостојно вршење земјоделска дејност 3,25%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Број 02-56
16 март 1978 година
Прилеп

Претседател
на Собранието на Заедницата,
Милан Ѓорѓиоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО 200.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата и член 23 став 5 и член 69 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Кратово, Собранието на Заедницата на културата за општина Кратово, на својата седница одржана на 27 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА КУЛТУРА ВО 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесот на Самоуправната интересна заедница за култура во Кратово, се определуваат во висина и тоа:

- а) Придонес од личен доход од работен однос од нестопанство по стапка од 0,40% дин.;
- б) Придонес од доход на ОЗТ од стопанство по стапка од 0,50% дин.;
- в) Придонес од личен доход на земјоделци по стапка од 0,15% дин.

Член 2

Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон и други акти на Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 01. 04. 1978 година. Истата ќе биде објавена во „Службен гласник на општина Кратово.“

Бр. 06-587
27 март 1978 година
Кратово

Претседател
на ИО на ОСИЗ за културата,
Воислав Славковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ВИНИЦА 201.

Врз основа на член 5 став 1, точка 8 од Законот за самоуправните интересни заедници за станувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74) и член 9 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗС — Винаца, Собранието на СИЗС — Винаца, на својата редовна седница одржана на 30 јануари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Работниците во ООЗТ, во самоуправните интересни заедници и работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за повеќе основни организации и здруженија и во др. работни заедници што не се организирани како и организации на здружен труд, работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните, во рамките на Заед-

ницата на станувањето издвојуваат, здружуваат, и распоредуваат средства за станбена изградба и др. намени.

Член 2

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот член претставува БДД на вработените со стапка од 4%.

Член 3

Заклучно со првото тримесечје за 1978 год. основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи, распоредени во области од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, ќе издвојуваат придонес за станбена изградба од доходот по стапка од 4%.

Член 4

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од член 2 на оваа одлука ќе се врши според прописите за даноците на граѓаните.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општината“ и „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-10/1-2
30 јануари 1978 година
Виница

Претседател,
Славчо С. Захариов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ГЕВГЕЛИЈА 202.

Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74) и член 15 став 1 точка 9 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Гевгелија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Гевгелија, на седницата одржана на 21 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за станбена изградба („Службен весник на СРМ“, бр. 24/76) член 2 се менува и гласи:

„Средства на Заедницата на станувањето обезбедуваат работните луѓе со придонес на личниот доход“

Основица за пресметување на придонесот од став 1 на овој член претставува бруто личниот доход по стапка од 6%.

Член 2

Членот 3 се брише.

Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

„Пресметувањето и наплатувањето на придонесот се врши според прописите за даноците на граѓаните“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 4. 1978 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Гевгелија“.

Бр. 03-303
23 март 1978 година
Гевгелија

Претседател,
Т. Шимов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

203.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14 алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Битола, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТИН- СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

Член 1

Во член 2 точка 3 од Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 11/77), износот од 1,7% се утврдува на 0,54%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Бр. 02-8/1-78
21 февруари 1978 година
Битола

Претседател,
Киро Стефановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ- НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

204.

Врз основа на член 202, а во врска со член 210 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 7/74), Соборот на здружен труд на Собранието на општината Битола, со самостојно одлучување, разгледувајќи ја Одлуката на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола под бр. 02 бр. 47/50 од 27. XII. 1977 година, на седницата одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Се усвојува Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат од постојани месечни износи за одделни категории осигуреници, под 02 — бр. 47/50 од 27. XII. 1977 година, донесена од Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр. 06-6200/1
29 декември 1977 година
Битола

Претседател
на Собранието на
општината Битола,
Павле Георгиевски, с. р.
Претседател,
на Соборот на здружениот
труд,
Борис Обедниковски, с. р.

205.

Врз основа на член 202, а во врска со член 210 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 7/74), Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Битола, со самостојно одлучување, разгледувајќи ја Одлуката на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, под 02 — бр. 47/52 од 27. XII. 1977 година, на седницата одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Се усвојува Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1978 година, под 02 — бр. 47/52 од 27. XII. 1977 година, донесена на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравствено осигурување — Битола.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Одлуката за стапката и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1978 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр. 06-6201/1
29 декември 1977 година
Битола

Претседател
на Собранието на
општината Битола,
Павле Георгиевски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
Борис Обедниковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — БИТОЛА
206.

Врз основа на член 16 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување за време на привремена невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74) и член 15 точка 5 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на вработувањето Битола, на седницата одржана на 27 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ВРАБОТЕНИТЕ

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на вработените во кој се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,75% од општините Битола и Демир Хисар.

Член 2

Одлуката ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-159/1
28 март 1978 година
Битола

Претседател
на Собранието на ОСИЗ
на вработување,
Стево Гацовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО

207.

Врз основа на член 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71 и 24/73) и член 24 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на заедничка седница на сите собори на делегати одржана на 22 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат како издржувани лица членовите на семејствата и другите лица што се осигурени според одредбите на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/73), како и условите под кои ќе се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување.

Член 3

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделие не го надминува износот од 650 динари годишно по едно издржувано лице, или ако другите приходи не го надминуваат износот од 200 динари месечно по едно издржувано лице, или ако катастарскиот приход и другите приходи заедно не го надминуваат износот од 2.000 динари годишно по едно издржувано лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не ги надминуваат износите предвидени во член 3 на оваа одлука и ако осигуреникот учествува во трошоците на неговата издршка со најмалку 500 динари месечно.

Член 5

Се смета дека лицата земени на издржување немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивните приходи односно ако приходите на нивните родители по член на домаќинството не ги надминуваат износите предвидени по член 3 на оваа одлука.

Член 6

Како приходи во смисла на член 3 од оваа одлука не се сметаат приходите по основ на инвалиднина за телесно оштетување и додаток за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кои според посебни прописи со кои се установува одделното примање, изрично е утврдено дека не се зема предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-4046 од 27. XII. 1974 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 2/75.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 01-845/1
22 февруари 1978 година
Кичево

Претседател,
Буде Трпески, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 190 од 6. VI. 1977 година, на регистарска влошка бр. 395 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на Рудници и индустрија за огноотпорни материјали и керамика „Црвена ѕвезда“ од Пехчево Ајтарски Стојан му престанува. За в. д. директор е именуван Благој Славе Ајтарски, досегашен комерцијално-финансиски директор, кој со потполно и неограничено овластување ќе ја застапува и потпишува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на РО Рудници и индустрија за огноотпорни материјали и керамика „Црвена ѕвезда“ — Пехчево, бр. 02-13/25-2 од 26. III. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип фи. бр. 190/77. (288)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 290 од 4. X. 1977 година, на регистарска влошка бр. 20 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот предмет на работење на Фабриката за производство на персиски килими „Гобленка“ од Делчево се проширува уште со:

— вршење на подвижна-амбулантна продажба на сите видови производи со дополнителен асортиман.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Привремениот одбор на ОЗТ „Гобленка“ — Делчево бр. 0202-124/2 од 30. IX. 1977 г.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 290/77./292/

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 114 од 14. III. 1977 година, на регистарска влошка бр. 88 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот финансиски директор на ОЗТ фабрика за фотир производи „Фротирка“ од Делчево Михајлов Атанас престанува. За финансиски директор е назначен Голубовски Димитар кој е овластен со потпол-

ни и неограничени овластувања да ја потпишува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на РО Фабрика за фротир производи „Фротирка“ — Делчево, бр. 0201-282 од 9. III. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 114/77. (293)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 292 од 20. X. 1976 година, на регистарска влошка бр. 266 ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Продавница, со седиште во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 178 на ООЗТ „Услужни дејности со трговија“ — Струмица во состав на Организацијата на здружен труд „Агроремонт“ — Струмица.

Предмет на работење:

— промет на големо и мало на резервни автоделови и земјоделски машини, автоселектрика, промет со електроматеријали и уреди за домаќинството промет со сите видови водоводни и канализациони материјали и посредување.

Раководител: Велков Душан.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Услужни дејности и трговија“ — Струмица во состав на ОЗТ „Агроремонт“ — Струмица, бр. 02/7000/1 од 19. IX. 1975 година.

Од Општинскиот стопански суд во Штип, Фи. бр. 292/76. (234)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 75 од 10. III. 1977 година, на регистарска влошка бр. 257 ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Продавница број 22, со седиште во Кула на ОЗТ „Астибо“ — Модна конфекција — Штип, ООЗТ „Астибо Комерц“, — Штип.

Предмет на работење:

— продажба на текстил, кратка и плетена стока, конфекција (лесна и тешка), галантериска, базарска стока, бижутерија и играчки.

Раководител: Вукелиќ Аниќ Мирослава.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на ООЗТ „Астибо-Комерц“ — Штип, бр. 25 од 1. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 75/77. (235)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 76 од 10. III. 1977 година, на регистарска влошка бр. 257 ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Продавница бр. 4, со седиште во Штип, населба „8 Ноември“ бб на Модната конфекција „Астибо“ — Штип, ООЗТ „Астибо-Комерц“ — Штип.

Предмет на работење:

— продажба на текстил, кратка и плетена стока, конфекција (лесна и тешка), галантериска, базарска стока, бижутерија и играчки.

Раководител: Мијова Верка.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на ООЗТ „Астибо-Комерц“ — Штип, во состав на РО Модна конфекција „Астибо“ — Штип бр. 4 од 22 VI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 76/77. (236)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 9 од 20. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 3 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашната дејност на РО „Први Мај“ — овчарско стопанство во село Драгоево, Штипско се проширува уште и со:

— производство на јаганца за репродукција и продажба; производство на волна, млеко и млечни производи; производство на крупен добиток и негово товење; колење на ситен и крупен добиток, чување и продажба на ладилници; производство на сите видови жита, фуражни производи и земјо-

делски производи наменети за индустриско производство на сопствена земја и во кооперација; преработка на месо во месни производи за продажба; транспорт на сопствени производи и производи од кооперација до сопствените магазини и до купувачите, транспорт на жива стока сопствена и во кооперација; продажба на приплодна стока и тоа: овци, овни, шилежиња — женски и машки и јагенца — машки и женски, матично стадо — расни за репродукција како и селектирани за клање; трговија на големо и мало со сите земјоделски и сточарски производи, млеко и млечни производи, месо и месни производи, прехранбени и индустриски стоки и кооперација со индивидуални производители и занаетчи; преработка на сопствена волна и волна во кооперација во јамболии, килими, класни, зубани и препага; изработка во сопствена режија и во кооперација со градежни претпријатија и со индивидуални лица и тоа: изградба на трла, магазини за сточна храна и за млечни производи, бачила, страги, гаражи, шупи, штали и простории за сместување и работа на луѓе.

Уписот се врши врз основа на одлуката на Работничкиот совет на РО „Први Мај“ — овчарско стопанство од село Драгојево, Штипско, бр. 17 од 25. VIII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 9/77. (220)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 8 од 7. II. 1977 година, на регистарска влошка бр. 12 ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Продавница бр. 7, со седиште во Струмица, ул. „24 Октомври“ бб на Земјоделската задруга „Оризарство“, с. Колешино, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на мало на трговски мешани колонијални стоки, електроуреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб, брашно, сувомеснати производи, замрзната риба и пилешко замрзнато месо, јужно овошје, алкохолни и безалкохолни пијалаци, цигари, гумени и пластични производи и др.

Раководител: Костадинов Тодор.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Здружениот совет на Земјоделската задруга „Оризарство“ од село Колешино, Струмичко, бр. 02-689 од 10. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. бр. 8/77. (229)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 2 од 11. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 36 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот директор на Претпријатието за проектирање „Проектант“ од Струмица Станболиев Костадин е именуван за директор на работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на работната заедница на РО Претпријатието за проектирање „Проектант“ — Струмица, бр. 02-48/1 од 4. III. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 2/77. (214)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 7 од 19. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 239 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот директор на ОЗТ Централно основно училиште „Гоце Делчев“ од село Босилово, Струмичко Танчева Павлина, престанува да ја потпишува ОЗТ, а за директор е именувана Хаци Еленова Катерина која со полно и неограничено овластување ќе ја застапува и потпишува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Централното основно учи-

лиште „Гоце Делчев“ во село Босилово — Струмичко, бр. 01-258/1 од 28. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 7/77. (216)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 240 од 9. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 203 ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Продавница во составот на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани при Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани.

Предмет на работење:

— продажба на мало на сите видови колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и за продажба на леб.

Раководител: Катарина Серафимова.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Извршниот одбор на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани, бр. 0202-3/30 од 5. II. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 240/76. (225)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 17 од 26. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 93 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот директор на ОЗТ Гимназија со економски паралелки „Јупчо Сантов“ од Кочани Стојанов Стојан се сменува. За директор е именуван Павлов Трајанов Јове кој со неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на ОЗТ Гимназија „Јупчо Сантов“ — Кочани, бр. 0201-421 од 3. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 17/77. (202)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 241 од 9. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 203 го запиша во судскиот регистар следното: За раководител на Деловната единица бр. 43, со седиште во село Спанчево, во состав на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани при Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани е назначен Атанасов Блаже.

Покрај досегашните дејности деловната единица ќе обавува и продажба на леб.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 241/76. (205)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 332 од 9. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 203 го запиша во судскиот регистар следното: Деловна единица — Продавница број 42, со седиште во село Кучичино, Штипско, во состав на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани при „Нова трговија“ — Кочани, покрај досегашната дејност, ќе обавува и продажба на леб.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани, бр. 0201-3/5 од 9. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 332/76. (206)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 36 од 2. II. 1977 година, на регистарска влошка бр. 383 го запиша во судскиот регистар следното: Покрај директорот на РО ОЗТ Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали „БИМ“ од Св. Николе Динев Дане, се овластени да ја потпишуваат работната организација и лицата:

1. инж. Ванчо Стојче Вачевски, кој заеднички со директорот ќе ја потпишува финансиската и другата документација во врска со инвестиционите работи на фабриката;

2. Панче Данев Лазаров, заеднички со директорот ќе ја потпишува финансиската и другата документација во редовното работење на фабриката.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на ОЗТ Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали „БИМ“ — Св. Николе, бр. 93 од 25. I. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 36/77 (213)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 282 од 19. X. 1976 година, на регистарска влошка бр. 287 ги запиша во судскиот регистар деловните единици на Работната организација ЗИК „Кочанско поле“, со седиште во Кочани, и тоа:

1. Деловна единица за кооперација со индивидуалните земјоделски производители, со седиште во село Уларци.

Предмет на работење:

— откуп во оризова арпа, бел ориз, сончоглед, афионско семе, афионски чушки, шеќерна репка, пипер, пшеница, јачмен, пченка и др. земјоделски производи, индустриски производи, како и кожи од ситен и крупен добиток и други сточарски производи;

— чување на откупени земјоделски индустриски и сточарски производи и амбалажа на производните основни организации на здружен труд на комбинатот;

— снабдување на индивидуалните земјоделски производители (кооперанти) со сите видови репроматеријали (семенска стока, вештачки ѓубриња, препарати против плевели и др.), концентрат, оризова арпа и друга сточна храна, брашно, резервни делови како и продажба на истите на трети лица и чување за свои потреби.

Раководител: Нацев Блажев Тодор.

2. Деловна единица за кооперација со индивидуалните земјоделски производители, со седиште во Кочани.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Жаров Петров Орести.

3. Деловна единица за кооперација со индивидуалните земјоделски производители, со седиште во село Спанчево.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Глигоров Илиев Станко.

4. Деловна единица за кооперација со индивидуалните земјоделски производители, со седиште во село Соколарци.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Нацев Сандев Блаже.

5. Деловна единица за кооперација со индивидуалните земјоделски производители, со седиште во село Теранци, Кочанско.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Вангелов Стојанов Стоимир.

6. Деловна единица за кооперација со индивидуалните земјоделски производители, со седиште во село Чифлик, Кочанско.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Анастасов Данев Фердо.

7. Деловна единица за кооперација со индивидуалните земјоделски производители, со седиште во село Бање, Кочанско.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Ангелов Симионов Тодор.

8. Деловна единица за кооперација со индивидуалните земјоделски производители, со седиште во село Облешево, Кочанско.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Митев Герасимов Цветко.

9. Деловна единица за кооперација со индивидуалните земјоделски производители, со седиште во село Грдовци, Кочанско.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Максимов Санев Методи.

10. Деловна единица за кооперација со индивидуалните земјоделски производители, со седиште во село Облешево.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Стојчо Трајанов Јанев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 и 291/1976 година. (227)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 164 од 18. IV. 1977 година, на регистарска влошка бр. 49 ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Вифе при Културниот дом на „Струмичанка“ — Струмица, булевар „Гоце Делчев“ бб, на РО Пределница „Струмичанка“ — Струмица.

Предмет на работење:

— продажба на безалкохолни пијалаци, слаткарски производи, кафе, чај, пиво, производи од шеќер и цигари.

Раководител: Манчев Васил.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на РО „Струмичанка“ — Струмица бр. 03-313 од 21. III. 1977 г.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 164/77. (230)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 355 од 16. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 391 ги запиша во судскиот регистар деловните единици — продавници на ООЗТ „Прехранбена индустрија“ — Кочани во состав на РО „Жито ориз“ — Кочани и тоа:

1. Деловна единица — Продавница, со седиште во село Истибање, Кочанско во состав на ООЗТ „Прехранбена индустрија“ — Кочани при РО „Жито ориз“ — Кочани.

Предмет на работење:

чување и промет на леб и бели печива, сите видови брашна и сточна храна, сите видови прехранбени и непрехранбени трговски стоки, сите видови репроматеријали во земјоделието и земјоделски препарати, чување, промет и точење на алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Раководител: Фердинанд Стојанов Момчило.

2. Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Маршал Тито“ бб.

Предмет на работење:

— чување и промет на леб и бели печива, правене на бели печива, промет со сите видови прехранбени и непрехранбени трговски стоки, промет и точење на алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Раководител: Миња Стаменкова Илиевска.

3. Деловна единица — Продавница, со седиште во Кочани, ул. „29 Ноември“ бб.

Предмет на работење:

— чување и промет на леб и бели печива, сите видови прехранбени и непрехранбени трговски стоки, точење на алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Раководител: Бистрица Илиева Атанасова.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на РО „Жито ориз“ — Кочани, бр. 1189 од 24. III. 1976.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 355, 356, 357/76. (228)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 57 од 4. III. 1977 година, на регистарска влошка бр. 361 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на ОЗТ Завод за заштита и рехабилитација од село Бања Банско Михајлов Костадин престанува. За в. д. директор е именуван Петковиќ Крсто кој со неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на ОЗТ Завод за заштита и рехабилитација — Бања Банско, бр. 101/1 од 24. II. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 57/77. (294)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 197 од 10. VI. 1977 година, на регистарска влошка бр. 158 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашната дејност односно предметот на работењето на ОЗТ Комунално-пазарна управа „Солидарност“ од Винаца се проширува уште со:

— вршење услуги за изведуваче електрични инсталации и оправка на радио и телевизиски приемници и оправка на сите други електрични и разладни апарати и вклучување на електромотори.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ Комунално-пазарна управа „Солидарност“ — Винаца, бр. 61 од 29. IV. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 197/77. (295)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 264 од 2. IX. 1977 година, на регистарска влошка бр. 205 го запиша во судскиот регистар следното: Овластени лица за потпишување на ООЗТ за кварцни суровини Синковица со сепарација — Чешиново, во состав на „Опалит“ — производно индустриски комбинат — Чешиново — Кочани се: Миленков Станко, управник, со неограничени овластувања во рамките на ООЗТ ќе ја потпишува и застапува: Костадинов Блажо, потпишува финансиски и други документи и Манушев Истав, потпишува финансиски и други документи.

Уписот се изврши врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ Синковица, бр. 0201-2188 од 25. VIII. 1977 г.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 264/77. (296)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 189 од 3. VI. 1977 година, на регистарска влошка бр. 221 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Драган Лазаревски, досегашен директор на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Брегалница“ од Винаца му престанува. За в. д. директор се именува Никола Михајловски кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ЗИК „Брегалница“ — Винаца, бр. 02-915 од 30. V. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 189/77. (300)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 179 од 19. V. 1977 година, на регистарска влошка бр. 56 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на ОЗТ Здравствен дом од Пробиштип Ампе Арсов, престанува, а за в. д. директор е именуван д-р Павле Кокорманов кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на работната заедница, бр. 202/1 од 22. II. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 179/77. (305)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 59 од 9. III. 1977 година, на регистарска влошка бр. 186 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Штрбевиќ Љубомир Ѓорѓи, досегашен директор на Централното основно училиште „Герас Цунев“ од село Просениково, Струмичко, му престанува. За директор е именуван Кацарски Никола кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 59/77. (309)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 128 од 22. III. 1977 година, на регистарска влошка бр. 266 го запиша во судскиот регистар следното: Предметот на работење на ООЗТ — Услужни дејности со трговија — Струмица, на „Агроремонт“ — Струмица, се проширува уште и со:

— промет на големо и мало на средствата за заштита на растенијата и минерални ѓубриња како: инсектициди, фунгициди, родентициди и хербициди, од минералните ѓубрива: азотни, фосфорни, калиеви, комбинирани и комплексни, варави и микроѓубриња.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на Работничкиот совет на ООЗТ „Услужни дејности со трговија“ — Струмица, бр. 02-7122/1 од 29. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 128/77. (310)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 175 од 16. V. 1977 година, на регистарска влошка бр. 146 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на ОЗТ Пионерски дом „Благој Мучето“ од Струмица престанува, а за в. д. директор е именуван Ширик Невена, која со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува основната организација на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на ОЗТ Пионерски дом „Благој Мучето“ — Струмица, бр. 03-28/1 од 13. V. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 175/77. (312)

Окружниот стопански суд во Штип со решението фи. бр. 200 од 16. VI. 1977 година, на регистарска влошка бр. 36 го запиша во судскиот регистар следното: РО Претпријатие за проектирање „Проектант“, со седиште во Струмица, покрај досегашните дејности ќе обавува и:

— проектирање на индустриски и стопански објекти;
— изработка на инвестиционо-техничка документација;
— врши надзор на сите видови градби од високо и ниско градба и урбанистички надзор;
— изработка проекти за водовод и канализација на населени места;
— изработка на проекти за ентериерни решенија;
— врши надзор на хидротехнички објекти.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Работната заедница „Проектант“ — Струмица, бр. 02-23/1 од 27. II. 1977 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 200/77. (313)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 1499, страна 73, книга VII е запишано следното: Согласно со одлуката на Управниот одбор на Планинарскиот ПТТ дом „Водно“ — Скопје, бр. 106 од 18. XI. 1977 и одлуката бр. 113 од 20. VIII. 1977 година за потписници на Планинарскиот ПТТ дом „Водно“ — Скопје Средно Водно — посебна угостителска единица се назначени следните потписници: Димовски Петко, управник, и Јорданова Јорданка, претставник од Собирот на работните луѓе на Планинарскиот ПТТ дом „Водно“ — Скопје. Досегашните регистрирани потписници и тоа: Георгиевски Тихомир, управник, Аспарух Груевски и Драган Илиевски, се бришат од регистарот. Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1261/1977 год. (333)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 294 од 12. X. 1977 година, регистарска влошка бр. 205-13-00 го запиша во судскиот регистар следното: Овластени лица за застапување и потпишување на ООЗТ за неметали — Берово, во состав на „Опалит“ — производно-индустриски комбинат — Чешиново, Кочани се:

1. Брашнарска Стојан — ќе ја застапува и потпишува Основната организација на здружен труд за неметали — Берово неограничено;
2. Мадевски Ефтим — потпишува финансиски и други документи;
3. Камберски Димитар — потпишува финансиски и други документи.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ — Берово, бр. 0201/2346 од 30. IX. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 294/77. (5)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 319 од 21. XI. 1977 година, регистарска влошка бр. 368-01-00 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на Крамарски Павле, досегашен в. д. директор на ЗИК „Малеш“ — Берово, ООЗТ „Исхрана“ од Берово му престанува. За директор е именуван Коколански Благој, кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува основната организација на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Исхрана“ — Берово, бр. 245 од 15. XI. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 319/77. (6)

Согласно Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 24/74), Хотелско-угостителската работна организација „Македонија-турист“ — Скопје како инвеститор на работите кои треба да се изведуваат ДОГРАДБА НА ХОТЕЛ „САРАЈ“ во Сарај кај Скопје

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за отстапување на изведување работи ДОГРАДБА НА ХОТЕЛ „САРАЈ“ во Сарај кај Скопје по пат на собирање понуди

Пресметковна вредност на работите кои треба да се изведуваат изнесува 3.500.000,00 дин.

Наддавањето ќе се изврши на ден 12 јуни 1978 година во 10 часот во просториите на Работната организација на улица „Моша Пијаде“ бр. 12, Скопје.

Рокот за изведување на работите е 6 месеци.

Техничка и друга документација за составување на понуда како и други појаснувања можат да се добијат во техничкото одделение на работната организација секој ден од 8 до 10 часот. (208)

СОДРЖИНА

Страна

218. Одлука за пропишување на мерка на непосредна општествена контрола на цените и давање согласност на цените на учебниците за основното и средното образование — — — — — 513
219. Одлука за начинот на формирањето на цените за пропан-бутан во прометот на големо и на мало — — — — — 513
220. Одлука за основите и мерилата за утврдување и усогласување на личните доходи и надоместоците за одделни трошоци на функционерите и работниците што ги именува Извршниот совет — — — — — 514
221. Решение за утврдување престанување на функцијата член и за именување член на Републичкиот штаб за цивилна заштита — — — — — 515
222. Решение за утврдување престанување на функцијата претседател и членови и за именување претседател и членови на Републичката комисија за преглед на филмови — — — — — 516
223. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Архивот на Македонија — — — — — 516
224. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Македонскиот народен театар во Скопје — — — — — 516
225. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Македонската филхармонија — — — — — 517
226. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — — — — — 517
227. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Историскиот музеј на Македонија — — — — — 517
228. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Археолошкиот музеј на Македонија — — — — — 517
229. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Етнолошкиот музеј на Македонија — — — — — 518
230. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Природнонаучниот музеј на Македонија — — — — — 518
231. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — — — — — 518
232. Решение за утврдување престанување на функцијата член и за именување член на Советот на Институтот за фолклор — — — — — 518
233. Правилник за начинот на водење регистар на научните организации — — — — — 519
234. Правилник за начинот на водењето евиденција за работата на мировните совети — — — — — 521
235. Правилник за средства и обрасци за водење на евиденција во областа на трудот — — — — — 523
236. Правилник за програмата и начинот за проверување на стручната оспособеност за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани и составот на комисијата Програма за проверување на стручната оспособеност за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани — — — — — 531

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ**ВИ ГИ ПРЕПОРАЧУВА СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:****УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ**

во една книга
Цена 50 динари.

ЗБИРКА ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

со објаснувања и упатства за примена во практиката
Цена 100 динари.

ЗБИРКА ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СР МАКЕДОНИЈА

за периодот 1976 — 1980 година со експозе и со основни пропорции за развојот на СР Македонија од 1976 до 1980 година
Цена 45 динари.

**ЗБИРКА НА КРИВИЧНИТЕ ЗАКОНИ
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА**

со експозе
— второ издание —
во една збирка
Цена 60 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ

со обрасци и прилози
Цена 35 динари.

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цена 30 динари.

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ

со објаснувања
Цена 120 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 150 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 50 динари.

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје
Рецензија и предговор:
проф. д-р Јован Горѓевиќ
Цена 90 динари.

СЕ НАОЃААТ ВО ПЕЧАТ:**ЗБИРКА ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**

(објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76)
на македонски јазик
Цена 62 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

со судска практика и со предметен регистар
— второ изменето и дополнето издание —

ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАКАЈОТ НА ПАТИШТАТА**ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ**

со објаснувања

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, пошт. фах 51, а уплатите се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

237. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 149/77 од 15 март 1978 година 534

Исправка на Тарифата за висината на таксата за уверението за здравствена состојба на животните и за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи — — — — 535

Исправка на Огласот на Републичката изборна комисија број 141 и број 142 Листа на кандидати за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и Листа на кандидати за делегати на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ — — — — — 535

Општи акти на самоуправните интересни заедници**СКОПЈЕ**

197. Решение за распишување повторни избори за делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје 535

ТЕТОВО

198. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата за 1978 година — — — — — 536

ПРИЛЕП

199. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за основното образование и воспитување за 1978 година — — — — — 536

КРАТОВО

200. Одлука за стапките и придонесите на Заедницата за култура во 1978 година — 536

ВИНИЦА

201. Одлука за висината на стапката на придонесот за станбена изградба — — — 536

ГЕВГЕЛИЈА

202. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за станбена изградба — — 537

БИТОЛА

203. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Битола 537

204. Одлука за усвојување на Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — — — — — 537

205. Одлука за усвојување на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1978 година — — — — — 538

206. Одлука за пресметување на придонесот од личниот доход на вработените — — 538

КИЧЕВО

207. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — — 538